

Приемен дел. број: _____

Датум на прием: _____ / 06 / 2021 година

П Р И Ј А В А

за запишување на ученици во средните училишта во I (прва) година
во учебната 2021/2022 година во првиот уписан рок, _____ пријавување
(прво / второ / трето)

1. Назив и место на училиштето: _____
2. Име и презиме на ученикот: _____
3. Име и презиме на родителот / старателот: _____
4. Датум и место на раѓање на ученикот: _____
5. Пол на ученикот: а) машки б) женски
6. Адреса и место на живеење: _____
7. Контакт телефон и e-mail адреса: _____
8. Назив и место на основното училиште од кое доаѓа ученикот: _____
9. Вид на средно образование во кое се запишува: а) гимназиско б) уметничко в) стручно
10. Времетраење на образованието: а) две години б) три години в) четири години
11. Подрачје / насока: _____ или струка, образовен профил: _____
12. Начин на запишување во оваа учебна година: а) направо б) повторно
13. Наставен јазик на кој ќе ја следи наставата: а) македонски б) албански в) турски г) српски
14. Странски јазици изучени во основно училиште: _____

Во прилог на оваа пријава, ги доставувам следните потребни документи наведени во Конкурсот:

бр.	документи	доставени документи (заокружува комисијата за прием на документи)	забелешка (потполнува комисијата за прием на документи доколку има реална потреба)
1	оригинални Свидетелства од VI (шесто) до IX (деветто) одделение	ДА НЕ	
2	извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето)	ДА НЕ	
3	дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, физика, хемија, биологија, географија и наставни предмети што се од значење за структурата	ДА НЕ	

Со поднесување на оваа пријава, потврдувам дека доставените податоци и документи се со точна и вистинита содржина и се обврзувам да ја подигнам доставената документација во рок од 48 (четириесет и осум) часа по објавување на ранг листите доколку не бидам запишан во училиштето.

Датум на поднесување на пријавата и документите: _____ / 06 / 2021 година

Подносител на пријавата: _____
(име, презиме и своерачен потпис)

РЕЗУЛТАТИ ЗА РАНГИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО I ГОДИНА ВО
УЧЕБНА 20 _/20 _ ГОДИНА ВО _____ УПИСЕН РОК
јунски-августовски

Ученикот _____ ги постигна следните резултати

1. Успехот на ученикот од VI до IX одделение _____
(среден успех) _____ (поени) _____

2. Среден успех од 4 предмети значајни за структурата

_____ (наставен предмет) _____ (среден успех) _____ (поени) _____

_____ (наставен предмет) _____ (среден успех) _____ (поени) _____

_____ (наставен предмет) _____ (среден успех) _____ (поени) _____

_____ (наставен предмет) _____ (среден успех) _____ (поени) _____

3. Поени од освоено место на натпревари _____
(поени) _____

4. Поведение _____
(поени) _____

5. Вкупно поени _____
(поени) _____

Документите ги подигнал _____ од _____
(име и презиме) _____ (место) _____

_____ (улица и број) _____ (број на лична карта) _____ (издадена од) _____

Датум _____ Потпис _____
_____ (место) _____

Документите ги вратил _____
